

Друштво за ревизија  
ПКО ЕОП ДОО  
бр. 08-3212  
К.О. 105  
СКОПЈЕ

**БИМ АД Свети Николе**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2024  
ГОДИНА

- Извештај на независните ревизори и Финансиски комитет
- Завршна сметка и годишни извештај за работата на друштвото

## Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНОТОТ РЕВИЗОР .....	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА СКОПЈАТНА ДОБИВКА .....	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА .....	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИКОТ ТЕЛ .....	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ .....	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАЈ .....	9
ЗАВРШНА СМЕТКА .....	18
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ .....	19



**ПКФ  
ЕФП**



Бул. Кузман Јосифовски Питу  
бр. 15 лок 11, Скопје

contact@pkf.mk

телеф: 02/2445-243

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Рководството и Собранието на Акционери на БИМ АД Свети Николе

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година и извештајот за оперативна добивка, паричните токови и извештајот за промените во капиталот за периодот која што завршува тогаш и проследот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на сите финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерна контрола којшто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за сите финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Ступенски закон на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршваме ревизијата за да добиме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објективностите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризиците, ревизорот ја распоредува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на нивното да се објективна ревизорски постапки кои што се соодветни во својностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на нивното. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствениот проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на целокупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволно и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



# ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

	Белешки	2024	2023
			(во илјади денари)
Приходи од дејноста	(7)	955.485	747.822
Останати приходи	(8)	497	1.372
Промена во залики на готови производи и производство во тек		(12.373)	(5.061)
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(9)	(28)	(415)
Потрошени материјали	(10)	(786.942)	(604.171)
Трошоци за вработените	(11)	(55.373)	(52.942)
Останати трошоци	(12)	(36.423)	(30.607)
Амортизација	(16, 17)	(8.104)	(8.839)
<b>Оперативна добивка</b>		<b>58.739</b>	<b>47.359</b>
Финансиски приходи	(13)	7.682	3.485
Финансиски трошоци	(14)	(4.655)	(1.731)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>61.766</b>	<b>49.113</b>
Данок на добивка	(15)	(6.262)	(5.426)
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>55.504</b>	<b>43.686</b>
<b>Сеопфатна Добивка по оданочување</b>		<b>55.504</b>	<b>43.686</b>
<b>Заработка по акција</b>		<b>5,74</b>	<b>4,52</b>

Извештаите се одобрен од Соборот на директори на ден \_\_\_\_\_

  
 Сlobодан Нинков  
 Генерален директор

  
 Јованка Ганева  
 Областен Синдикатист

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2024

СРЕДСТВА	Белешки	(во шпани денари)	
		2024	2023
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	(16)	182	232
Недвижности, постројки и опрема	(17)	45.327	46.120
Долгорочни финансиски средства	(18)	34.553	34.943
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>80.063</b>	<b>81.295</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залиха	(19)	161.825	183.005
Побарувања од купувачи	(20)	48.801	93.211
Краткорочни финансиски средства	(21)	2.490	-
Побарувања од државата	(22)	13.979	14.968
Парични средства и еквиваленти	(23)	236.667	148.460
Останати краткорочни побарувања и АДР	(24)	20.465	5.452
<b>Вкупни тековни средства</b>		<b>484.227</b>	<b>445.096</b>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>564.290</b>	<b>526.391</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Основна Гласнина		63.291	63.291
Сопствени акции		(4.976)	(4.957)
Ревалоризациона резерва		9.549	9.549
Останати резерви		64.095	68.530
Задожана добитка		412.871	372.462
<b>Вкупно</b>	(25)	<b>544.831</b>	<b>508.895</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	(26)	5.205	8.237
Обврски за даноци	(27)	1.230	1.126
Обврски спрема вработените	(28)	32	74
Краткорочни финансиски обврски	(29)	991	-
Останати краткорочни обврски	(30)	2.032	2.318
Пресметани приходи (ГВР)	(31)	9.969	5.741
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>19.459</b>	<b>17.496</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>19.459</b>	<b>17.496</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>564.290</b>	<b>526.391</b>

  
Слободан Ивановски  
Генерален директор

  
Јасенка Павлова  
Одговорен Сметководител

Белешките кон Финансиските извештаи се составен дел на Финансиските извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2024

	(во илјади денари)	
	2024	2023
<b>Добивка(Загуба) пред оданочување</b>	<b>81.766</b>	<b>49.113</b>
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	6.104	8.639
Вредносно усогласување на тековни средства	(65)	284
Исплатена награда		
Курс	12	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	238	74
Корекции на добивка	(69)	
Приходи/расходи камати нето	-	(24)
<b>Добивка (Загуба) пред промени во работен капитал</b>	<b>67.966</b>	<b>58.086</b>
(Зголемување)/Намалување на залихи	21.253	(4.396)
(Зголемување)/Намалување на побарувања од кулузани и останати побарувања	30.148	(40.818)
Зголемување(Намалување) на обврски кон добавувачи, останати краткорочни обврски и ПБР	(5.292)	(11.060)
Платени/ применети камати	-	24
<b>Нето парични средства од оперативни активности</b>	<b>114.075</b>	<b>1.634</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(5.261)	(1.738)
Зголемување/намалување во финансиските средства	(2.100)	(32.243)
<b>Нето парични средства од инвестициони активности</b>	<b>(7.361)</b>	<b>(33.981)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Исплати на обврски по основ на финансиски обврски	991	-
Исплатени дивиденди	(19.326)	(17.715)
Откуп на сопствени акции	(18)	
Исплатена награда	(154)	(142)
<b>Нето парични средства од финансиски активности</b>	<b>(18.507)</b>	<b>(17,858)</b>
<b>Промена во парични средства</b>	<b>88.207</b>	<b>(50.005)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>148.460</b>	<b>198.465</b>
<b>Парични средства на крај на годината</b>	<b>236.667</b>	<b>148.460</b>

Белешката кон Финансиските извештаи се однесуваат на Финансиските извештаи

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

Во милиони денари	Основан капитал	Сопствени акции	Резерви сопствени акции	Резервационна резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба со 01. Јануари 2023</b>	63.261	(4.957)	4.937	9.549	12.656	50.299	341.266	463.695
Нето добивка/загуба) за годината	-	-	-	-	-	616	43.688	43.688
Промена во резерви	-	-	-	-	-	-	(616)	(616)
Курсова разлика	-	-	-	-	-	-	(142)	(142)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(17.710)	(17.710)
<b>Состојба со 31. Декември 2023</b>	63.261	(4.957)	4.937	9.549	12.656	50.915	373.482	509.858

Во милиони денари	Основан капитал	Сопствени акции	Резерви сопствени акции	Резервационна резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба со 01. Јануари 2024</b>	63.261	(4.957)	4.937	9.549	12.656	50.915	373.482	509.858
Нето добивка/загуба) за годината	-	(10)	16	-	-	(4.453)	55.504	55.504
Курсова - претходна година	-	-	-	-	-	-	(70)	(70)
Промена во резерви	-	-	-	-	-	-	4.453	4.453
Акции	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)
Издрожена награда	-	-	-	-	-	-	(154)	(154)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(19.326)	(19.326)
<b>Состојба со 31. Декември 2024</b>	63.261	(4.975)	4.973	9.549	12.656	46.462	412.871	544.631

Безвредни или финансискиот резултат се составен дел на финансиските извештаи

# БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## 1. Општа податоци

Основната дејност на Друштвото БИМ АД - Свети Никола (во понатамошниот текст Друштвото) е производство на битумени изолациони материјали.

Територијално, Друштвото е организирано во Свети Никола.

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

Вкупниот број на вработените во Друштвото изнесува 60 вработени (2023: 64 вработени).

Акционерскиот капитал изнесува 63.280.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физично лице поседува 53,36% и 4,85% се должавни акции.

Сопствено лице и извршен директор е Слободан Илиновски.

## 2. Основни за подготовка

Во согласност со одредбите од член 409 на Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.25/04, 64/05, 71/06, 151/07, 67/08, 177/09, 23/09, 42/10, 48/10, 61/11, 211/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 167/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 182/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/16, 120/18 и и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.190/20, 215/21 и 96/22) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водение сметководство („Службен весник на Република Северна Македонија број 157 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се превидените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа, освен одредени финансиски инструменти кои се мерени по објективна вредност како што е објавеното во сметководствените политики презентирани во белешката три. Финансиските извештаи се приложени во македонски влада денари и се изготвени во основа на податоците од работењето за период 01.01 до 31.12.2024 година споредени со податоците од работењето од 01.01 до 31.12.2023 година на друштвото идентификувано во белешката еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи и нивно на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на одмаата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценката и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои други периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата воопшто примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз проценките и нивото во одделните финансиски извештаи се објавени во белешката пет.

### 2.1 Промени на стандарди, измени и толкувања кои може да влијаат на Финансиските извештаи до 31 декември 2024

На 3 април 2024 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 75/24 објавен е нов Правилник за водение на сметководство, кој вклучува сметководствени стандарди кои се законски да се применуваат од 1 јануари 2025:

#### в) МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Согласно стандардот Друштвото треба да го признае приходот за да го признае преносот на ветието добра или услуги на купувачите во мигот кој го одразува надоместот на кој субјектот очекува да има право во замена за тие добра или услуги.

Моделот на признавање на приходите е во основа на пет чекори:

1. Идентификување на договорот со купувачот
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот
3. Утврдување на цената на трансакцијата
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување
5. Признавање на приходот кога (или како) субјектот ја исполнува обврската за извршување

Друштвото не очекува материјално значајни промени од примената на стандардот.

#### г) МСФИ 16 – Нематеријални средства

Согласно стандардот Друштвото треба средствата кои се користат врз основа на лиценци да се идентификуваат како средства со право на користење и се мерат по набавна вредност.

Понетното мерење на обврската за лиценци е според сегашната вредност на плаќањата по основа на лиценци кои не се платени на тој датум. Плаќањата се дисконтираат со користење на каметна стапка содржана во договорот. Доколку истата не може лесно да се поредели, тогаш се користи анкета на временска стапка на проценување.

Друштвото не очекува материјално значајни промени од примената на стандардот.

#### д) МСФИ 9 – Финансиски инструменти

Стандардот воведува нов пристап базирани на деловниот модел на Друштвото и карактеристиките на договорните парини такси на средството.

Ги заменува претходните категории (чувани до доспевање, земи и побарувања, расположливи за продажба) со три нови категории:

1. Амортизирана набавна вредност
2. Објективна вредност преку останата сеопфатна добивка
3. Објективна вредност преку билансот на успех

Се воведува моделот на оценување кредитни загуби за финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност и за должничките инструменти мерени по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, наместо претходниот на настани кредитни загуби. Резервациите за загуби се признаваат врз основа на 12-месечни или доживотни очекувани кредитни загуби, во зависност од тоа дали постои значително зголемување на кредитниот ризик од понетното признавање.

Овој сметководствен стандард е објавен на 3 април 2004 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 75, меѓутоа ќе започне да се применува од 1 јануари 2025.

Друштвото сепак го разгледува влијанието од примената на стандардот.

### 3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски извештаи се следните:

#### 3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се измерани по фактурна вредност намалена за данокот на доддена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камети се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

Наменините од оперативниот лизинг се признаваат врз праволиниска основа за воемгравењето на соодветниот наем.

### 3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обвора, кога е веројатно дека ќе настане одлив на економска корист и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камети кои настануваат во врска со поседувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Спорови за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставуваат заносот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Идвојуманијата за данок од добивка се вршат согласно прописите по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обвора за годината пресметана на непроменетите расходи со примена на стапите на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиското известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема инвидитирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема одложени временни разлики на сени датума.

### 3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиската состојба се врши под 31.12.2024.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се издвојани во билансот на успех, како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2024 е следна:

	2024	2023
1 EUR	61,4950	61,4950
1 USD	68,8807	66,6516

### 3.4. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кога нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата.

Друштвото ги тестира за обезвреднување еднаш годишно нематеријалните средства со неограничен корисен век на употреба или нематеријални средства кои се уште не се расположливи за употреба, преку споредување на сметководствената вредност на средството со поголемиот надоместлив износ.

### 3.5. Надоместливи и опрема

Едно средство се признава за надоместливо или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува една економска користа и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои вклучуваат:

- Фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните допустни и работи);
- Царините и даноците при набавата;
- трошоци за подготвување на местото;
- индивидуални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на исперти поврзани со средството.

Надоместливите и опремата индивидуално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционно одржување се покажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната немортизирана вредност се покажува во рамките на остатокот расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2024 година во однос на 2023 година се:

	2024	2023
Надоместливи, опрема, транспортни средства и компјутери	25-28%	25-25%
Алати и машини	10%	10%
Маши	10-20%	10-20%

### 3.6. Залики

Заликите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализациската вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на заликите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите даноци со исклучок на данокот на доддена вредност.

Нето реализациската вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за подготовка на заликите за продажба.

Потрошокот на заликите на материјалите се покажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на плански цени, вредносно усогласени за отстапувањето од планските цени. Потрошокот на заликите на амбалажа, ситен инвентар и тежинска роба се покажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на векстарните и неупотребливи залики се врши нетовар на расходи.



Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеца од денот на Финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

### 3.8. Парни и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парична средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

### 3.9. Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа емисијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добитка се покажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добитки до денот на извештајот на финансиската состојба. Неширинската загуба се покажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на извештајот на финансиската состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на задржавање од нето добитокот.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 3% од добитокот, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една деветина од основната плаќанина. Ако таква осаддената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата плаќанина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собраните.

### 3.10. Придонеси за пензионско-инвалидно осигурување и обврски по основа на престанок на работниот однос

Друштвото воши уплатува на придонесите за пензионско и инвалидно осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, законски на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензионски фондови за пензиони вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обвржано да им исплати на вработените кои зминуваат во пензија минимална отпорна износ одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резермирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи и веројатноста за негово настанување во моментот е мала.

### 3.11. Неизвесна средства и обврски

Неизвесни обврски е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење се биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во Финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можна средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење се биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само ако е веројатен приливот.

### 3.12. Наем

Наемите се класифицираат како финансиски наем со обврска кога условите на намот ги пренесуваат суштествените ризици и придобивки од сопственоста на закупачот. Сите други наеми се класифицирани како оперативни наеми.

Средствата што се чуваат под финансиски наем иницијално се признаваат како средства по нивната објективна вредност на почетокот на намот или, доколку е помала, по сегашната вредност на минималните плаќања на намот. Настанатата обврска кон закуподавникот е вклучена во извештајот за финансиската состојба како обврска за финансиски наем.

Плаќањата за намот се поделени помеѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за наем за да се создаде константна каматна периодична стапка на проستانетиот износ на обврската.

Финансиските расходи се признаваат веднаш во билансот на успех, освен ако тие директно се припикуваат не квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализираат во согласност со политиката на тржиште за позатување (види 3.15 подолу).

Неизвесните намени се признаваат како расходи во периодите во кои се настанати. Плаќањата за оперативен наем се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на намот, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство. Неизвесните наеми кои произлегуваат од оперативните наеми се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Во случај кога се добиваат стимулации за закуп за отукување на оперативни наеми, таквите стимулации се признаваат како обврска. Агрегатната корист од стимулациите се признава како намалување на трошоците за наемнина на праволиниска основа, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство.

Приходите од намот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

### 3.13. Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Маноките на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредети на животноста век на средството.

### 3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат една одлива на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех.

### 3.15. Средства кои се чуваат за продажба

Нетоковните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објавена вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

### 3.16. Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмувања кои директно можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува се вклучуваат во набавната вредност на тоа средство, односно на вредноста на средство на кое му е потребен значителен временски период за да стане спремно за неговата намена или продажба.

Остварен приход од временото вложување во таквите средства се одзема од настанатите трошоци за позајмување. Сите други трошоци за позајмување се признаваат во билансот на успех во периодот во кој се настанети.

### 3.17. Настани на периодот на известување

Друштвото врши исправка за оние настани кои обезбедуваат доказ за условите кои постојат на крајот од периодот на известување (корективни настани), додека за оние настани кои укажуваат на услови кои се појавиле после крајот од периодот на известување (ненорективни настани) не се врши исправка.

### 3.18. Заработувачка по акција

Друштвото ја признава основната и разреднетата заработувачка по акција од обичните акции како првобитна на нето финансискиот резултат за годината која им припада на имателите на обични акции со ponderиранот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разреднетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припада на имателите на обични акции и ponderираното просечно број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разреднети обични акции.

## 4. Управување со финансиски ризици

### 4.1. Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици. Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фиксирани вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со вкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува сèмото раководство на друштвото, одбор на директори и управителот. Друштвото наоѓа пишани политики за управување со ризици туку истите се извршени и зацврвени на улогските практики од раководството.

### 4.2. Пазарен ризик

#### Ризик од промена на курсови на валути

Ризикот произлегува од ступај на големување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија. Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2024	2023
дивиденди сметка	143.091	119.098
побарување од туѓовалутни девизи	22.000	21.853
обврски - девизи	(22)	(22)

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2024 година е стабилен без значителни поместувања, што го држи овој ризик нисок.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на странските валути.

Следната табела детално ја прикажува осетливоста на 10% намалување на денарот во споредба со валутите:

	2024	2023
Средства	165.591	141.551
Обврски	(22)	(220)
Нето износ	165.569	141.331
(Загуба/Добивка - 10% промена)	15.557	14.133

#### Ценовиот ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, нафта, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на заликата и материјалните средства.

#### Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити од комерцијални банки со 31. 12.2024 година кои подложни на ризик од промена на каматни стапки (2023: нема).

Задолжувањата на друштвото и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на друштвото пропорционално на вложувањето на стапката.

Каматноосните и некаматноосните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

	2024	2023
<b>Финансиски средства</b>		
Некаматноосни	364.122	245.468
Пари и парични еквиваленти	230.067	148.460
Побарувања од купувачи	48.801	93.211
Останати побарувања	18.554	3.817
<b>Каматноосни</b>	<b>27.843</b>	<b>34.343</b>
Краткорочни финансиски средства	2.490	-
Долгорочни финансиски средства	34.553	34.943
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>641.155</b>	<b>380.431</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
Некаматноосни	7.237	10.555
Обврски кон добавувачи	5.209	8.237
Останати тековни обврски	2.032	2.318
<b>Каматноосни</b>	<b>991</b>	<b>-</b>
Краткорочни финансиски обврски	991	-
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>8.228</b>	<b>10.555</b>

#### 4.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од потоците и еквивалентите, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеле неуплатени побарувања. Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следене на навременоста на плаќањата.

Со ризикот на банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитниот ризик е како што следува:

	2024	2023
<b>Финансиски средства</b>		
Побарувања од купувачи	48.801	93.211
Финансиски средства	2.490	-
Парични средства во банки	236.423	148.161

Старосната структура на должниците се анализира на редовна основа за потенцијални спорни побарувања. Согласно менаџментот не е потребна дополнителна провизора за оштетени побарувања.

Структурата на побарувањата е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
<b>31.12.2024</b>			
До 365 дена	32.437		32.437
Над 365 дена	16.384		16.384
	<b>48.821</b>		<b>48.821</b>
<b>31.12.2023</b>			
До 365 дена	74.852		74.852
Над 365 дена	18.359		18.359
	<b>93.211</b>		<b>93.211</b>

#### 4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовносен тог да намалување на обврските во рок.

Резервоста ја следи ликвидноската резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на осигуваните готовноски текови.

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кои му овозможува да ги подмрзува обврските во договорените рокови.

Анализата на финансиските обврски согласно договорните рокови е презентирана во следната табела:

	Дослеа до 1 месец	Дослеа до 1 година	Вкупно
<b>31.12.2024</b>			
Нетофинансирани обврски			-
Обврски спрема добавувачи	5.205		5.205
Краткорочни финансиски обврски		991	991
Останати краткорочни обврски	3.294		3.294
<b>Вкупно</b>	<b>8.499</b>	<b>991</b>	<b>9.490</b>

#### 4.5. Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

#### 4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира побарувањето на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која се ја минимизира цената на капиталот.

Едно виструмент за оваа цел се одржување на односот на реинвестирана добивка и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, проширока на средствата за зголемување на проблемативни долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Резервоста што е при редовна анализа на задолженоста:

	2024	2023
Обврски по кредити		
(Пари и парични еквиваленти)	238.581	148.337
Нето обврски кредити	(200.581)	(148.337)
Капитал	544.831	508.806
Нето обврски кредити/Капитал	36,8%	29,1%

## Б. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во рамките на следната финансиска година. Проценките и судбите континуирано се оценуваат и се засновани на историчко искуство и други фактори, вклучувајќи дека оцелувања на идните настани се веројатни и разумни во дадена ситуација.

### Залози

Значајна претпоставка е дека вредноста на залозите не е значајно обврзвреднета и истите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реплицираната вредност.

### Амортизациони стапки

Друштвото го разгледува процентниот корисен век на недвижности, постројки и опрема на крајот од овој период на известување. Менаџментот смета дека амортизационите стапки презентирани во белешка 3.5 се определени согласно процентниот век на користење.

### Континуитет

Клучна проценка и претпоставка во 2024 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Друштвото упорно ги извршува деловните активности и подмирува навремено своите тековни обврски. Во текот на деловната 2024 година има остварено добивка од 55.504 илјади денари. Работниот капитал како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува: 454.758 илјади денари (2023: 427.600 илјади денари).

## Б. Известување по сегменти

### Деловни сегменти

Друштвото известува со 31.12.2024 за остварените приходи по сегментите:

1. Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифицисан битумен.
2. Градежно –инсталатерски работи
3. Производство на електрична енергија

Приходите по сегменти се следни:

	2024	2023
Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен	920.842	733.758
Градежно –инсталатерски работи	34.390	14.040
Производство на електрична енергија	251	14
	<b>955.485</b>	<b>747.812</b>

### Географски сегменти

Приходите од деловна географија се распоредени во следната табела:

	2024	2023
Македонија	512.504	420.078
Босна	36.832	45.772
Косово	101.840	98.156
Србија	258.280	126.894
Хрватска	18.878	18.344
Бугарија	14.283	12.110
Црна гора	13.768	17.992
Грција	-	681
Албанија	-	11.895
Данска	1.185	-
Израел	1.928	-
<b>Вкупно</b>	<b>955.485</b>	<b>747.812</b>

Информација во врска со големите купувачи

Во вкупните приходи со над 10 % учествуваат двајца купувачи, со 21,52%, односно 14,73%.

Нема останати приходи од поединечни купувачи кои се вкупени со над 10% во вкупните приходи.

## 7. Приходи од дејноста

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи од продажба во земјата	512.504	420.075
Приходи од продажба во странство	442.081	327.745
<b>Вкупно</b>	<b>954.585</b>	<b>747.822</b>

## 8. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи од вредносно уредувања на тековни средства	111	40
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	320	-
Останати приходи	55	1.332
<b>Вкупно</b>	<b>486</b>	<b>1.372</b>

## 9. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените стоки и материјали на 31.12.2024 изнесува 28 илјади денари (2023: 415 илјади денари).

## 10. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Трошоци за суровини и материјали	701.322	330.045
Трошоци за енергија	12.052	9.550
Потрошени резервни делови	1.450	2.630
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	18.553	10.970
Отстапувања од стандардните (плански) цени	53.535	280.975
<b>Вкупно</b>	<b>786.912</b>	<b>654.171</b>

## 11. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Плати и надоместоци на плата (брuto)	45.958	44.254
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	6.375	6.655
<b>Вкупно</b>	<b>52.333</b>	<b>50.909</b>

Просечниот бројот на вработени на 31.12.2024 година изнесува 61 (2023: 64) вработени.

### 11.1. Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доаѓаат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурање, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во врска со неисплатениот износ на користите.

11.2. Кариште по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, збиновани на плочите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на оваа придонес. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените. Пидоѓе се смета дека сумата е помалачка за Финансиските извештаи.

12. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	367	389
Транспортни услуги	10.833	9.072
Услуги за одржување и заштита	1.739	1.382
Надворешни услуги за карактер на добра и извршување на услуги	12.894	5.790
Трошок за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.244	1.120
Комунални услуги	264	336
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и сеема	22	67
Останати услуги	1.040	786
Трошоци за спонзорства и донации	208	118
Трошоци за репрезентација	587	687
Трошоци за осигурување	6	211
Банкарски услуги и трошоци за платен promet	692	850
Даноци кои не зависат од резултатот	330	345
Надомест за користење на права	-	31
Вредносно усогласување на такви средства	26	324
Курс	12	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	236	74
Одобрени попусти, работ, рекламации и дарени примероци	3.881	3.293
Останати расходи од работењето	2.649	5.131
<b>Вкупно</b>	<b>36.423</b>	<b>30.807</b>

13. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	24
Позитивна курсна разлика	8.524	2.048
Останати финансиски приходи	2.158	1.416
<b>Вкупно</b>	<b>1.082</b>	<b>3.488</b>

14. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Останати финансиски расходи	9	3
Негативна курсна разлика	4.846	1.728
<b>Вкупно</b>	<b>4.855</b>	<b>1.731</b>

15. Данок на добивка

	(во илјади денари)	
	2024	2023
Добивка/Загуба пред оданочување	61.766	49.133
Непризнавени расходи	3.219	5.769
Реинвестирана добивка	(2.351)	(617)
Даночна основа	<b>62.634</b>	<b>54.285</b>
Пресметан данок 10%	6.263	5.428
Ефективна даночна стапка	10,14%	11,09%

Данокот на добивка е пресметан на стапка од 10% на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

16. Нематеријални средства

Опис	(во илјади денари)	
	Софтвер и останати права	
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба со 01.01.2024		576
Набавки во текот на годината		-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		-
<b>Состојба со 31.12.2024</b>		<b>576</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>		
Состојба со 01.01.2024		(143)
Тришок за годината-аморт.		(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		-
<b>Состојба со 31.12.2024</b>		<b>(193)</b>
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба со 01.01.2023		576
Набавки во текот на годината		-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		-
<b>Состојба со 31.12.2023</b>		<b>576</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>		
Состојба со 01.01.2023		(293)
Тришок за годината-аморт.		(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		-
<b>Состојба со 31.12.2023</b>		<b>(343)</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2024</b>		<b>383</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2023</b>		<b>233</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2022</b>		<b>282</b>

17. Недвижности, постројки и опрема

во 000 денари	Земјини	Објекти	Постројки и опрема	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност:</b>					
Состојба со 01.01.2024	4.787	101.519	100.701	799	207.806
Набави во текот на годината	-	-	5.022	239	5.261
Рекласификација	-	-	-	-	-
Намалувања (расходувања, отуѓувања)	-	(2.727)	(4.047)	-	(6.774)
<b>Состојба со 31.12.2024</b>	<b>4.787</b>	<b>98.792</b>	<b>101.676</b>	<b>1.038</b>	<b>206.293</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2024	-	(77.199)	(64.488)	-	(141.687)
Трошок за годишната амортизација	-	(1.172)	(4.692)	-	(5.864)
Намалувања (расходувања, отуѓувања)	-	2.727	4.047	-	6.774
<b>Состојба со 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>(75.644)</b>	<b>(65.133)</b>	<b>-</b>	<b>(140.821)</b>
<b>Набавна вредност:</b>					
Состојба со 01.01.2023	4.787	101.519	99.305	690	206.301
Набави во текот на годината	-	-	62	1.647	1.739
Рекласификација	-	-	1.538	(1.538)	-
Намалувања (расходувања, отуѓувања)	-	-	(234)	-	(234)
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>4.787</b>	<b>101.519</b>	<b>100.701</b>	<b>799</b>	<b>207.806</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2023	-	(75.016)	(77.313)	-	(152.329)
Трошок за годишната амортизација	-	(1.180)	(7.409)	-	(8.589)
Намалувања (расходувања, отуѓувања)	-	-	234	-	234
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>-</b>	<b>(77.199)</b>	<b>(84.488)</b>	<b>-</b>	<b>(161.687)</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2024</b>	<b>4.787</b>	<b>23.148</b>	<b>16.353</b>	<b>1.038</b>	<b>45.327</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2023</b>	<b>4.787</b>	<b>24.320</b>	<b>16.213</b>	<b>799</b>	<b>46.120</b>
<b>Нето Состојба со 31.12.2022</b>	<b>4.787</b>	<b>25.500</b>	<b>21.992</b>	<b>490</b>	<b>52.671</b>

Друштвото нема заповенено недвижности, постројки и опрема.

18. Долгорочни финансиски средства

Друштвото во 2023 инвестира во евро обврзница со номинална вредност од 545 илјади евро. Каматната стапка изнесува 6,96% и рок на доспевање на 13.03.2027.

19. Залихи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Суровини и материјали на залиха	94.963	100.807
Залиха на резервни делови	5.192	4.200
Ситен инвентар, амбалажа и запорени во употреба	5.391	9.368
Залиха на производе за продажба	34.468	66.841
Залиха на трговски стока	1.811	1.769
<b>Вкупно</b>	<b>161.825</b>	<b>183.005</b>

20. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	36.100	75.176
Побарувања од купувачи во странство	12.701	18.035
<b>Вкупно</b>	<b>48.801</b>	<b>93.211</b>

21. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Краткорочно сročени денарски средства	217	-
Останати краткорочни финансиски средства	2.273	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.490</b>	<b>-</b>

22. Побарувања од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Побарувања за поврне платен данок на додатоена вредност	13.978	14.968
<b>Вкупно</b>	<b>13.978</b>	<b>14.968</b>

23. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	52.832	28.463
Парични средства во Благарна во денари	59	123
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	143.591	118.658
Парични средства во Благарна во девизи	2	8
Холтови од вредност - готовински еквиваленти	156	168
<b>Вкупно</b>	<b>239.667</b>	<b>148.460</b>

24. Останати краткорочни побарувања и АВР

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Дадени аванси и депозита	18.654	3.817
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	176	-
Останати краткорочни побарувања од непознати страни	1.636	1.636
<b>Вкупно</b>	<b>20.466</b>	<b>5.452</b>

## 25. Капитал

	2024 Број акции	2023 Број акции
Издадени и целосно измитени		
Обични акции	10.155	10.155
Приоритетни акции		
	<u>10.155</u>	<u>10.155</u>

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има издадени само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2024 друштвото поседува 463 сопствени акции во закупен износ од 4.975 илјади денари. Во 2024 година има илјардено откуп на 1 сопствена акција (2023: нема).

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издадува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, со додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднакво на една десетина од основната главнина. Ако таква соодарената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуба. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2024 друштвото има исплатено дивиденда в награда од добивката во износ од 19.480 илјади денари (2023: 17.858 илјади денари).

Задолжената добивка на 31.12.2024 изнесува 412.871 илјади денари (2023: 372.482 илјади денари).

## 26. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во странство	22	220
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.182	8.017
<b>Вкупно</b>	<b>5.204</b>	<b>8.237</b>

## 27. Обврски за даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка и неизнати расходи	1.184	1.097
Обврски за персонален данок	13	-
Обврски за останати даноци, придонеси и други давани	39	29
<b>Вкупно</b>	<b>1.236</b>	<b>1.126</b>

## 28. Обврски спрема вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски за останети надоместоци на вработени	32	74
<b>Вкупно</b>	<b>32</b>	<b>74</b>

## 29. Краткорочни финансиски обврски

Краткорочните финансиски обврски со 31.12.2024 изнесуваат 991 илјади денари (2023: нема).

## 30. Останати краткорочни обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски за примени финанс. депозiti и чекови	1.692	2.037
Обврски врз основа на учество во добивката	137	281
Останати краткорочни обврски спрема неповрзани страни	2	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.032</b>	<b>2.318</b>

## 31. Пресметани приходи (ТБР)

Друштвото со 31.12.2024 изнесува пресметани приходи врз основа на единично наплатени побарувања (аванси) во износ од 9.909 илјади денари (2023: 6.741 илјади денари)

## 32. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција е пресметана како што следува:

Опис	2024	2023
Добивка за годината	55.504	43.658
Обични акции	9.692	9.693
<b>Нето добивка на акција (000 МКД)</b>	<b>5.74</b>	<b>4.52</b>

## 33. Транзакции со поврзани страни

### 33.1. Примивња на органите на управување

Примивњата на раководството се дадени во табелата подолу:

	(во илјади денари)	
	2024	2023
Нето плата	4.723	4.897
Нето надоместоци	1.296	1.283
<b>Вкупно</b>	<b>6.019</b>	<b>6.173</b>

### 34. Неизвесни обврски

Потенциални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идна одлага на средствва кои вклучуваат економска користа и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

#### 34.1. Судски спорови

Со датумот на билансот кои и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијална значјити обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

#### 34.2. Банкарски Гаранции

Друштвото нема потенцијални обврски по основ на издадена банкарски гаранции.

#### 34.3. Даночни обврски

Даночните обврски прикажани во билансот не може да се сметаат за конечни. Бидејќи даночната власт може да извршат преглед на даночните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесаната даночна пријава и можат да констатираат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегла од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.


### 35. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Војната во Украина која започна во 2022 и сè уште трае во 2023, го destabilizира пазарот на суровини неопходни за производниот процес. Раководството ги следи трендовите и во одговор на нестабилноста комплизира со флукуирање на цените на своите готови производи.

# ЗАВРШНА СМЕТКА



10	-- Недвижности (011+012)	27.935.130,00		29.107.531,00
11	-- Земљиште	4.287.455,00		4.287.455,00
12	-- Грађевини објекти	23.147.884,00		24.320.076,00
13	-- Постројење и опрема	12.141.989,00		15.764.672,00
14	-- Транспортни средства	4.208.730,00		449.171,00
15	-- Алат, посуда и конгломерат инвентар и небаб	0,00		
16	-- Библиотички средства	0,00		
17	-- Аванси на набавку на материјални средства	0,00		
18	-- Материјални средства во подготовка	1.038.173,00		799.295,00
19	-- Останати материјални средства	0,00		
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00		
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+027)	34.496.178,00		34.496.178,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00		
23	-- Вложувања во придружни друштва и учешта во заеднички асоцијации	0,00		
24	-- Вложувања во директ долгорочни аванси на поврани друштва	0,00		
25	-- Вложувања по директ долгорочни аванси	0,00		
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	34.496.178,00		34.496.178,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	34.496.178,00		34.496.178,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност распорочени на продажба	0,00		
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност приу државата или другата	0,00		
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00		57.132,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПЕВАЊУВАЊА (032+033+034)	0,00		
32	-- Периодична од поврени друштва	0,00		
33	-- Периодична од купувачи	0,00		



31.05.2019

Політична Політика Світового Банку - Українська Республіка на Ринках Сировини Металів

34	-- Отримані дивиденди по ліквідації	0,00	
35	-- VI. ВИКОНАНІ ЗАКОНИ СРЕДСТВА	0,00	
36	-- Б. РЕЗЕРВНІ СРЕДСТВА (031+040+032+030)	404.031.340,00	415.095.529,00
37	-- I. ЗАПАСИ (050+030+040+041+042+043)	161.829.442,00	183.804.983,00
38	-- Запаси на обробку в металургії	54.907.316,00	100.806.342,00
39	-- Запаси на перевезення металу, металургійної продукції та металу	10.582.433,00	11.588.863,00
40	-- Запаси на нагромадження металургійної продукції	0,00	
41	-- Запаси на внутрішній продаж	54.467.918,00	62.841.129,00
42	-- Запаси на зовнішній продаж	1.810.980,00	1.794.809,00
43	-- Запаси на фінансові активи	0,00	
44	-- II. СРЕДСТВА (ІНІ) ПІДІЙМАНІ НАМІНЕМ ЗА ПОКОРКА І ПРИБУТКИ РАБОТНИКА	0,00	
45	-- III. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОБУДУНКИ (040+047+048+049+050+051)	60.060.550,00	113.830.780,00
46	-- Побудовані за кошти держави	0,00	
47	-- Побудовані за кредити	48.886.800,00	93.210.851,00
48	-- Побудовані за інші кошти підприємства	11.551.195,00	3.817.979,00
49	-- Побудовані за доходи від операцій з цінними паперами, нерухомістю, іншими активами та операції з цінними паперами (протиприбутку)	13.278.467,00	14.867.524,00
50	-- Побудовані за кредити	1.478,00	
51	-- Державні кредитові кошти	1.634.089,00	1.634.089,00
52	-- IV. ІНВЕСТИЦІЙНІ ФІНАНСІЙНІ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.480.451,00	
53	-- Фінансові активи за кредити (054+055)	0,00	
54	-- Інвестиції в інші підприємства	0,00	
55	-- Інвестиції в інші підприємства (включаючи частку в інших підприємствах)	0,00	
56	-- Побудовані по ліквідації інших підприємств	0,00	





<b>108</b>	-- Останати претворени обрасци	31.565,00			28.842,00
<b>109</b>	-- У. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ПРОЦЕДИ И ПРИХОДИ ВО ИДНАТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	9.989.185,00			5.741.305,00
<b>110</b>	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА СЛУЖУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЈБА И ПРЕКИНАТИ РАБЕТЕЊА	0,00			
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (085+091+094+109+110)	561.390.427,00			526.390.640,00
<b>112</b>	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	792.502.387,00			621.862.413,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕНЕТО (202+203+206)	955.961.679,00			749.193.728,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	955.465.069,00			747.921.552,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	496.610,00			1.272.176,00
<b>204</b>	-- Заплати на работи произведени и неизвршени приклучување на производств на иднина	66.841.129,00			71.901.549,00
<b>205</b>	-- Заплати на работи произведени и неизвршени приклучување на кредит за капитал	54.667.916,00			66.841.129,00
<b>206</b>	-- Контантинирање сопствено производство и услуга	0,00			
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕНЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	694.969.334,00			696.774.445,00
<b>208</b>	-- Трошоци за управени и други материјали	706.341.515,00			801.170.810,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продаваните стоки	28.253,00			415.654,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на припадните материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и вклучени	0,00			
<b>211</b>	-- Услуге со кредити на материјални трошоци	26.549.119,00			18.420.230,00

212	-- Ostatnie trauksme par darbinātību	5.101.217,00		4.490.590,00
213	-- Trauksme par izdevumiem (214+216+216+217)	55.372.591,00		52.042.285,00
214	-- Palti un nodarbinātība par darbu (palti)	31.146.760,00		29.373.126,00
215	-- Trauksme par darbu par palti un nodarbinātību par palti	2.691.906,00		2.489.419,00
216	-- Prāvības odzardzotības sociālo apdrošināšanu	13.159.530,00		12.390.995,00
217	-- Ostatnie trauksme par darbinātību	8.374.297,00		8.088.743,00
218	-- Amortizācija par materiāliem un nemateriāliem (preču)	6.104.112,00		6.638.643,00
219	-- Brīvprātīgi uzskaitīti (objektu) par netekamiem kredītiem	0,00		
220	-- Brīvprātīgi uzskaitīti (objektu) par izdevumiem kredītiem	25.989,00		323.725,00
221	-- Rezervācija par trošņiem un rēķiniem	0,00		
222	-- Ostatnie izdevumi par darbinātību	4.746.038,00		7.413.488,00
223	-- III. FINANŠISKAJĀ PĒRĒSMĒ (224+225+226+227+228+229)	7.681.961,00		3.485.229,00
224	-- Finanšu izdevumi par darbu par darbu (225+226+227+228)	0,00		
225	-- Izdevumi par izdevumiem par darbu par darbu	0,00		
226	-- Izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		
227	-- Izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		
228	-- Ostatnie finanšu izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		
229	-- Izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		
230	-- Izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		24.464,00
231	-- Izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	6.524.159,00		2.044.911,00
232	-- Nerēķinātie darbu (izdevumi) par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	0,00		
233	-- Ostatnie finanšu izdevumi par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu par darbu	2.157.802,00		1.415.254,00

234	-- IV ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+236+240+241+242+243)		4.655.431,00		1.730.667,00
235	-- Финансиски расходи од сепаратно правани друштва (236+237+238)		0,00		
236	-- Расходи по основ на камати од работенска со правани друштва		0,00		
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работенска со правани друштва		0,00		
238	-- Останати финансиски расходи од правани друштва		0,00		
239	-- Расходи по ренов на камати од работенска со правани друштва		0,00		
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работенска со правани друштва		4.646.114,00		1.727.713,00
241	-- Неразграничани загуба (расходи) од финансиски средства		0,00		
242	-- Вредносно уопштовање на финансиски средства и вложувања		0,00		
243	-- Останата финансиски расходи		9.317,00		2.554,00
244	-- Удел во добивката на придружението друштва		0,00		
245	-- Удел во загуба на придружението друштва		0,00		
246	-- Добивка од реализација работенска (201+223+244+250+251+257+254+245)		61.765.662,00		49.113.325,00
247	-- Загуба од реализација работенска (204+206+207+234+246+201+223+244)		0,00		
248	-- Нето добивка од промената работенска		0,00		
249	-- Нето загуба од промената работенска		0,00		
250	-- Добивка помет реализација (246+248) или (246-248)		61.765.662,00		49.113.325,00
251	-- Загуба помет реализација (247+249) или (247-249)		0,00		
252	-- Дивиденди на добивка		6.261.757,00		5.425.640,00
253	-- Договорни деловни приходи		0,00		
254	-- Договорни деловни расходи		0,00		
255	-- НЕИТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250+252+253-254)		55.503.905,00		43.687.676,00







639	639+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БУ	.. Обавеза по основу на трговини кредити, аванси и осталим обавези кон сави субјекти во земљи и странство (мулти) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 095+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БУ)	19.122.142,00	16.399.107,00
640	.. Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 041+ АОП 042) (< или = АОП 202 од БУ)		955.485.069,00	747.821.557,00
641	.. Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)		919.992.061,00	733.659.271,00
642	.. Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)		35.493.008,00	14.162.281,00
643	.. Приходи од продажба на производе, стоки и услуги на домашни пазар (< или = АОП 202 од БУ)		512.504.299,00	420.075.931,00
644	.. Приходи од продажба на производе, стоки и услуги на странини пазар (< или = АОП 202 од БУ)		442.980.770,00	327.745.621,00
645	.. Приходи од продажба на производе, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)		38.733.727,00	34.305.553,00
650	.. Добиток од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)		320.000,00	
655	.. Неплатени стипендијски, образовна и приходи од отпис на обавези (< или = АОП 203 од БУ)		213.579,00	
661	.. Остатни приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)		173.248,00	1.372.175,00
663	.. Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		1.139,00	
666	.. Приходи од дивиденди		0,00	
667	.. Расходи на продадени производи и услуги		901.869.723,00	703.149.978,00
668	.. Трошоци за стурата и материјали (< или = АОП 208 од БУ)		644.281.499,00	529.356.583,00
669	.. Страв, гориво и мазна (< или = АОП 208 од БУ)		55.980.545,00	50.761.440,00
671	.. Интеркорисни материјали (< или = АОП 208 од БУ)		209.674,00	156.792,00



<b>704</b>	-- Транзиции за организирани изкари за път на работа (с или = АОП 217 од БУ)	1,410,538,00		1,521,156,00
<b>705</b>	-- Транзиции за организирани преко до и од работа (с или = АОП 217 од БУ)	606,496,00		237,456,00
<b>707</b>	-- Транзиции за надомест и други средства на надзорните членове на управни и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1,244,351,00		1,125,991,00
<b>708</b>	-- Транзиции за спонзорства (с или = АОП 212 од БУ)	209,431,00		114,792,00
<b>709</b>	-- Репрезентации (с или = АОП 212 од БУ)	388,879,00		687,313,00
<b>710</b>	-- Приходи за спонзорства на път (с или = АОП 212 од БУ)	1,26,087,00		288,539,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (с или = АОП 212 од БУ)	682,304,00		650,482,00
<b>712</b>	-- Дивиденди кои не замират од резултатот (с или = АОП 212 од БУ)	202,269,00		173,090,00
<b>714</b>	-- Членовина на акционерската во земјата и странство (с или = АОП 212 од БУ)	97,275,00		98,049,00
<b>715</b>	-- Надоместот за покривање и привремена работа (с или = АОП 217 од БУ)	408,995,00		43,819,00
<b>717</b>	-- Осветени трансџиции на работниците (с или = АОП 212 од БУ)	5,101,217,00		4,449,580,00
<b>721</b>	-- Издадени дивиденди	19,270,050,00		17,664,165,00
<b>722</b>	-- Просечен број на работни врз основа на составбата на врат на месец	61,00		61,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>4177</b>	- 23.050 - Производство на други енергетски материјали, пропан, г.д.н	925,559,029,00			
<b>4287</b>	- 35.120 - Производство на електрична енергија од	250,725,00			

	Saldo Awal	Saldo Akhir
4222 - 43.230 - ...		38.391.738,00
4426 - 48.410 - ...		1.101.270,00
4453 - 50.110 - ...		2.360.678,00

Nama / Nama  
 ...

CN-KBSInst issuing Cag CA-G2  
 CID.2.3.4.37-AMTRM-552591-OURKBSInst  
 Services, Q-KBS AD Simple, C-MK  
 KBSInst issuing Cag CA-G2

...

...

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

# **БНМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 год. На БНМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

март 2025 год.  
Св.Николе

Председател  
Генерален директор  
Слободан Н.



## BOBЕД

БНМ а.д. Свети Никола е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен кој е наменет за производство на високо квалитетни асфалтни мешавини кои се користат како завршен слој на патните од помисое раш.

Седиштето на Друштвото е ложирано на ул. Железничка бр 164 Свети Никола.

БНМ а.д. Свети Никола 2024 год. ја заврши многу успешно остварувајќи одличен позитивен финансиски резултат во работењето, нето добивка од 55.503.905 денари.

Во текот на работењето во целата година не следеше многу повеќе негативни околности во споредба со позитивните околности. Како изразито негативна околност во 2024 год. беше изразито осцилирање на цените на сировините во текот на целиот пресметлив период.

Аномалното осцилирање на цените на сировините (пред се на битуменот како основна наша сировина која е рафинерски нафта произмод) поради глобалните случувања во светот, политички и економски промени, особено војната во Украина и на Блискиот Исток, доаѓа негативно се одразуваат на цените на готовите производи при што често пате бевме принудувани да правиме корекции на цените на готовите производи.

Лета беше состојбата и со битуменот на пазарот. Честот недостиг на битумен во регионот поради затворање на рафинеријата во Босански Брод, страшичното производство во рафинеријата во Панчево само за домашен пазар и честото неработење на рафинеријата во Солун и оваа година како и претходно не донесе како негативна околност во текот на целата година. Одниот на младите работни сила посебно на квалификуваната работна сила е негативност која не следеше во текот на целата година.

Воведувањето на надомест за задолжителни државни резерви на битумен при увоз на битумен донесе од страна на Владата со "Уредбата за изменување на Уредбата за нивниот на утврдување, пресметување и вносот на надоместот за задолжителни резерви на сурока нафта и/или нафтови деривати и одржаната, начинот и реконите за достапа на подготвци за плаќањето на нафтна деривати на домашниот пазар" и понатаму претставуваше значителен проблем кој влијаеше на цената на чиније на готов производ нето како и претходната година. Посебно е важно што нашата компанија е претежно извозно ориентирана компанија и во последните 30тина година поголем дел од своето производство го пласира на странските пазари. Со воведувањето на овој надоместок чиј внос е значителен, автоматски се намали и конкурентноста на нашите производи на странските пазари и бевме во многу неповолна положба, односно често бевме неконкурентни во однос на компаниите во соседните земји каде нема воведено вакви даноци.

Позитивната нестабилност, придонесе за нестабилност и недоволна одреденост и дефинираност на јавните институции што се одрази негативно на тековното работење и финансиската независност во целото стопанство во земјата. Сето ова, неповолно се одрази и на нашата компанија при продажбата на производи и сомисањата нај партнери дека тоа може да се наврати.

Меѓутоа и покрај многу други негативности сепак постојеа и некои позитивни околности како и особено значајниот вложоног на целокупниот период, посебно земањето в умесњето на влиног револуционен кадар придонесе компанијата да оствари одличен финансиски резултат. Добра околност во годишата што е предмет на разгледување беше градежна експанзија како во земјава така и во соседните земји, а посебно во Србија и Косово. За прв пат оваа година произведовме рекордни 14.092 тони полимер модифициран битумен.

Градежна експанзија во Србија ја искористивме и во 2024 година и успеавме да ја израземе продажбата на полимер модифициран битумен со изварање на свету 5.287 тони.

На домашниот пазар се продолжува истражбата на автопатништата каде не доставивме квест на полимер модифицирани битумени од нашата конкуренција, па така во Република С. Македонија успеавме да plasираме околу 8.770 тони. После подолго време полимер модифицирани битумени plasираме и на пазарот во Косово.

Позитивна околност е што го прошириме и зголемивме извозот во Србија, Бугарија и Косово, а успеавме да го задржиме пазарот во Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора, Албанија и покрај големата конкуренција. Особено значајно за зголемување на извозот е тоа што за прв пат оваа година остваривме соработка со фирми од Данска и Ирелнд и успеавме да plasираме проектиран од нашата протекторна организација на тие пазари.

И покрај тоа останува како негативна околност вносувањето на итори класа на битумениски кадарменационни материјали од цела Европа во нашата земја како и во земјите на нашите поголеми купувачи, пред сè Косово и Србија.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно вниманието се посветува на развојните програми, односно вложување на нови технологии и нови пројекти кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото. Што се однесува до изворите на средства за подобрување на техничко-технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакви користење на кредити или други форми од надворешни лица. БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиска ликвидност и финансиска сигурност.

Во текот на 2024 год. БИМ а.д. Свети Николе има ослужно големи делови и делови со заинтересираните страни.

БИМ а.д. Свети Николе како и последните години напред продолжува со успешната политика на распредела на добивката при што само дел од добивката го наменуваме за дивиденди а остатокот дел од него акумулираме добивка а известивши се што овозможува компанијата да да има ниска степен на финансиска сигурност и ликвидност што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно работење на компанијата.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 63.290.694 денари поделени на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 493 сопствени акции.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот бруто приход (приход, илј) за 2024 година изнесува 963.653.640 ден.

Вкупниот приход со 106,85 % ги покрива брутоите трошоци, а остатокот дел остварува на бруто добивката, односно на добивка пред одземање и пред изготвување на билансот на бруто, и е со вредност од 61.765.662 ден.

По изготвувањето за билансот на добивка со вредност од 6.261.757 ден, остаува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 55.503.905 ден.

Исплатената бруто плата за 2024 година изнесува 46.998.294 ден.

Исплатената нето плата за 2024 година има вредност од 31.146.760 ден.

По оснот на исплатената нето плата и просечниот број работеници за часовен работен бр, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 42.550 ден.

Членови на Одбор на директори на БИМ а.д. Св. Николе ги имаат остварено следниве приманија:

Извршни член на О.Д. Слободан Ивиновски-Генерален директор, има примана во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.351.983
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надоместок за успешно водене на фирма	88.003

Неквотиран член на О.Д. Стојанка Стојанче-Претседател на О.Д. има примана во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето надомест за член на О.Д. 318.200

Неквотиран член на О.Д. Таке Кошев има примана во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 1.498.668

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надоместок 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 268.955

-Примана во влисок од 59.984 денари во Автоматски Систем ДРОЕЛ Свети Николе во форма на допринос на електрична енергија

Неквотиран член на О.Д. Васка Костовска има примана во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 841.345

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надоместок 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 124.200

Неквотиран член на О.Д. Игор Стојков има примана во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 1.030.754

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надоместок 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 124.200

## ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2024 година се согледува и преку пресметаните показатели за објектот на бизнисот кои се дадени со следните параметри:

### ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и нушната пасива изнесува:

-за 2013 година..... 91,72 %

-за 2014 година..... 93,10 %

- за 2013 година.....	96,61 %
- за 2016 година.....	97,20 %
- за 2017 година.....	96,23 %
- за 2018 година.....	98,88 %
- за 2019 година.....	98,38 %
- за 2020 година.....	97,95 %
- за 2021 година.....	97,69 %
- за 2022 година.....	95,43 %
- за 2023 година.....	96,68 %
- за 2024 година.....	96,55 %

Показателот за финансиската стабилност од 96,55 % на ден 31.12.2024 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилна бидејќи капиталот во вкупната пасива, но дугините извори на средства има големо учество, т.е. учество со приближно голем процент.

#### Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервиранија и материјални и нематеријални средства плус залишките инвестура:

- за 2013 година.....	119,11 %
- за 2014 година.....	138,27 %
- за 2015 година.....	162,67 %
- за 2016 година.....	179,46 %
- за 2017 година.....	178,92 %
- за 2018 година.....	201,07 %
- за 2019 година.....	184,53 %
- за 2020 година.....	214,86 %
- за 2021 година.....	250,18 %
- за 2022 година.....	209,68%
- за 2023 година.....	221,88%
- за 2024 година.....	262,78 %

Показателот од 262,78 % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залишките.

#### Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервиранија плус долгорочните обврски и нетковни средства инвестура:

- за 2013 година.....	345,12 %
- за 2014 година.....	388,35 %
- за 2015 година.....	391,60 %
- за 2016 година.....	483,46 %
- за 2017 година.....	602,02 %
- за 2018 година.....	696,88 %

- за 2014 година.....	749,41 %
- за 2020 година.....	934,38 %
- за 2021 година.....	1.173,10 %
- за 2022 година.....	906,15 %
- за 2023 година.....	623,98 %
- за 2024 година.....	680,50 %

Показателот од 680,50 % укажува на тоа дека на 31.12.2024 год. сме биле добро кредитно способни, бидејќи изворите на средствата се поголеми од постојните средства.

### Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и тријансот капитал изнесува:

- за 2013 година.....	3,92 %
- за 2014 година.....	4,88 %
- за 2015 година.....	3,33 %
- за 2016 година.....	2,55 %
- за 2017 година.....	1,58 %
- за 2018 година.....	6,97 %
- за 2019 година.....	0,01 %
- за 2020 година.....	0,02 %
- за 2021 година.....	0,01 %
- за 2022 година.....	0,04 %
- за 2023 година.....	2,31 %
- за 2024 година.....	1,74%

Степенот на задолженост на 31.12.2024 година забележува бидејќи обврските се помали од изворите на средствата.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувачата од купувачите и вкупните обврски спрема добивувачите и тој изнесува:

- за 2013 година.....	168,56 %
- за 2014 година.....	789,10 %
- за 2015 година.....	374,85 %
- за 2016 година.....	474,89 %
- за 2017 година.....	1.010,64 %
- за 2018 година.....	2.148,50 %
- за 2019 година.....	1.271,49 %
- за 2020 година.....	834,54 %
- за 2021 година.....	933,78%
- за 2022 година.....	444,00%
- за 2023 година.....	1.131,58 %
- за 2024 година.....	937,66 %

Показателот од 937,60 % укажува на тоа дека на 31.12.2024 година задолженоста издвојува билејски набавувањата се поголеми од обврските.

## ЛИКВИДНОСТ

### Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус задолжити в краткорочните обврски на 31.12.2024 година изнесува в тоа:

-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %
-за 2020 година.....	3.306,68 %
-за 2021 година.....	3.707,27 %
-за 2022 година.....	1.288,32 %
-за 2023 година.....	2.229,70 %
-за 2024 година.....	3.395,47 %

Тековната ликвидност измерена со показател од 3.395,47 % укажува на тоа дека таа издвојува билејски обврските средства ве само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

### Општа ликвидност

Општите ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства в краткорочните обврски на 31.12.2024 година изнесува в тоа:

-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2.416,18 %
-за 2016 година.....	3.226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,23 %
-за 2018 година.....	8.960,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %
-за 2020 година.....	5.077,79 %
-за 2021 година.....	5.579,80 %
-за 2022 година.....	2.129,46 %
-за 2023 година.....	3.789,59 %
-за 2024 година.....	5.100,70 %

Од претходните показатели за ликвидности всопшто заклучуваме дека издвојува повеќе години в тоа со високо ниво.

## ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста пресметана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-на 2022 година.....	272,68 тони
-на 2023 година.....	301,96 тони
-на 2024 година.....	381,56 тони

## ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува в токс

-на 2013 година.....	107,60 %
-на 2014 година.....	101,55 %
-на 2015 година.....	113,00 %
-на 2016 година.....	118,33 %
-на 2017 година.....	116,53 %
-на 2018 година.....	111,41 %
-на 2019 година.....	106,40 %
-на 2020 година.....	112,60 %
-на 2021 година.....	110,81 %
-на 2022 година.....	108,59 %
-на 2023 година.....	106,98 %
-на 2024 година.....	106,85 %

Показателот од 106,85 % укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето вклопува бидејќи се остварила поголем приход по основ на направени трошоци.

## РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и та пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (патништа) изнесува в токс

-на 2013 година.....	8,24 %
-на 2014 година.....	1,36 %
-на 2015 година.....	11,90 %
-на 2016 година.....	15,89 %
-на 2017 година.....	15,04 %
-на 2018 година.....	14,28 %
-на 2019 година.....	6,50 %
-на 2020 година.....	11,73 %
-на 2021 година.....	11,40 %

- за 2022 година	10,66 %
- за 2023 година	9,33 %
- за 2024 година	10,95 %

Показателот од 10,95 % укажува на посилен степен на рентабилност, односно користење на расположливите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

### ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

- за 2013 година	1,59 обрти
- за 2014 година	1,20 обрти
- за 2015 година	1,32 обрти
- за 2016 година	1,28 обрти
- за 2017 година	1,25 обрти
- за 2018 година	1,62 обрти
- за 2019 година	1,25 обрти
- за 2020 година	1,17 обрти
- за 2021 година	1,27 обрти
- за 2022 година	1,50 обрти
- за 2023 година	1,69 обрти
- за 2024 година	1,99 обрти

Показателот за обртни средства од 1,99 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира, што се потврдува и со остварената добивка.

### ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

- за 2013 година	8,90 %
- за 2014 година	1,26 %
- за 2015 година	10,80 %
- за 2016 година	14,90 %
- за 2017 година	13,90 %
- за 2018 година	13,07 %
- за 2019 година	6,90 %
- за 2020 година	10,56 %
- за 2021 година	10,50 %
- за 2022 година	10,27 %
- за 2023 година	8,57 %
- за 2024 година	10,19 %

Профитната стапка за 2024 година од 10,19 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Прегледно дајете параметре кои влезно ја даваат одредбата на банката на фирмата.  
Уклучуваат на добри и успешно работиле, остварен е мислен процес кој ги шакара купувачите  
трговци и остварува добивка.

Директор  
Д. Валентиќ



Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанов-Претседател на О.Д. има примана во БИМ в.д. Св. Николе во денари:

-нето надомест за член на О.Д. 538.290

Неизвршен член на О.Д. Тиме Бешев има примана во БИМ в.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 1.498.668

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надомест 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 268.555

-Примана во вкупно од 59.984 денари во Автоматски Систем ДООЕЛ Св. Николе со дејност поддршка на електронички играчки

Неизвршен член на О.Д. Васка Костовска има примана во БИМ в.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 841.345

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надомест 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 124.200

Неизвршен член на О.Д. Игор Стојанов има примана во БИМ в.д. Св. Николе во денари:

-нето плата 1.050.754

-нето регрес за годишен одмор 28.000

-нето новогодишен надомест 10.000

-нето надомест за член на О.Д. 124.200

## ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ в.д. во извешајот 2024 година се согледува и преку пресметаните показатели за состојбата на банитетот кои се дадени со следните параметри:

### ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

#### Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2013 година..... 91,72 %

-за 2014 година..... 95,10 %